

(3) Kur lëshimi në treg ndalohet në pajtim me paragrafin (2) të këtij neni, organet për mbikëqyrjen e tregut obligohen që të kërkojnë nga organi doganor të mos e lëshojë prodhimin në qarkullim të lirë dhe në faturat që e shoqërojnë prodhimin dhe në çdo dokument tjetër shoqërues, ose në sistemin elektronik për përpunimin e të dhënave ta shënojnë vërejtjen si vijon:

“Prodhim i papërshtatshëm – nuk lejohet lëshimi në qarkullim të lirë” dhe shënohen dispozitat nga ligji përkatës.

(4) Kur ai prodhim përsëri është paraqitur në procedurë doganore, e cila është e ndryshme nga lëshimi në qarkullimin të lirë dhe organet për mbikëqyrje të tregut nuk kanë vërejtje, vërejtjet nga paragrafët (1) dhe (3) të këtij neni, do të shënohen në dokumentet të cilat janë përdorur në këtë procedurë.

(5) Organet për mbikëqyrje të tregut në bashkëpunim me organin doganor mund t'i asgjësojnë ose në një mënyrë tjetër t'i bëjnë të papërdorshme, prodhimet të cilat paraqesin rrezik serioz në pajtim me ligjin.

(6) Organet për mbikëqyrje të tregut, obligohen që ta informojnë organin doganor për kategoritë e prodhimeve të cilat paraqesin rrezik serioz ose për të cilat është identifikuar se nuk janë në pajtim me paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij neni.

IV. SHENJA CE

Zbatimi i shenjës CE

Neni 19

Shenja CE paraqet shënim unik me të cilin vërtetohet përputhshmëria e prodhimit me kërkesat e zbatueshme, të përcaktuara në ligjet dhe dispozitat e miratuara në bazë të atyre ligjeve, me të cilat rregullohet procedura e vënies së saj.

Parimet e përgjithshme për zbatimin e shenjës CE

Neni 20

(1) Shenja CE vihet vetëm nga prodhuesi ose përfaqësuesi i tij i autorizuar.

(2) Shenja CE vihet vetëm në prodhimet për të cilat është përcaktuar vënia e saj në ligjet dhe dispozitat e miratuara në bazë të atyre ligjeve dhe nuk vihet në asnjë prodhim tjetër.

(3) Me vënien ose me ngjitjen e shenjës CE, prodhuesi thekson se ndërmerr përgjegjësi për përshtatshmërinë e prodhimit me të gjitha kërkesat e zbatueshme të miratuara në ligjet dhe dispozitat e miratuara në bazë të atyre ligjeve, më të cilat rregullohet procedura për vënien e saj.

(4) Nuk lejohet vënia e shenjave tjera në prodhim, për të cilat ekziston mundësia që persona të tretë do të mund të vihen në huti, lidhur me kuptimin e shenjës CE.

V. DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Harmonizimi i programeve ekzistuese të punës

Neni 21

Organet për mbikëqyrjen e tregut obligohen që t'i harmonizojnë programet e veta vjetore të punës me dispozitat e këtij ligji, në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Dispozitat

Neni 22

(1) Koordinatori, zëvendëskordinatori, sekretari dhe përfaqësuesit e Trupit Koordinues, do të emërohen nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Programi nacional për koordinim dhe marrje të masave efektive për mbikëqyrjen e tregut, do të miratohet në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(3) Memorandumet për bashkëpunim nga neni 16 paragrafi (6) i këtij ligji, do të lidhen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Zbatimi i prolonguar

Neni 23

Dispozitat nga nenet 11 paragrafi (7), 14 paragrafi (1) dhe 15 të këtij ligji, do të zbatohen me hyrjen në fuqi të marrëveshjes përkatëse për vlerësimin e përputhshmërisë me Unionin Evropian.

Pushimi i vlefshmërisë

Neni 24

Ky ligj pushon të vlejë me ditën e aderimit të Republikës së Maqedonisë në Unionin Evropian.

Hyrja në fuqi

Neni 25

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

898.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 април 2010 година.

Бр. 07-1564/1
7 април 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Член 1

Во Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" број 28/2004, 84/2005, 25/2007 и 87/2008), во членот 29 ставот (2) се менува и гласи:

„Трговско друштво не можат да основаат:

1) трговски друштва чија сметка отворена кај кој било носител на платниот промет е блокирана и лицата кои се членови на органот на управување, органот на надзор, односно се управители на тие друштва, сè додека трае блокадата на сметката на друштвото или додека над истото не се отвори постапка на ликвидација или стечај;

2) друштва над кои е отворена стечајна постапка, додека трае постапката;

3) лица кои се членови на органот на управување, органот на надзор, односно се управители на трговски друштва на кои во постапка пропишана со закон им е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност, сè додека трае забраната;

4) лице кое е содружник во друштво со ограничена одговорност (ДОО) или во друштво со ограничена одговорност основано од едно лице (ДООЕЛ) чија сметка е блокирана додека трае блокадата на сметката на друштвото или додека над друштвото не се отвори постапка за ликвидација или стечај и

5) лица за кои со правосилна одлука на судот е утврдено дека сториле кривично дело лажен стечај, предизвикување стечај со несовесно работење, злоупотреба на постапката стечај, оштетување или повластување на доверители.“

Ставот (6) се менува и гласи:

„Кон пријавата за упис на основање на друштво во трговскиот регистар, основачите поднесуваат лична изјава во писмена форма или во електронска форма преку едношалтерскиот систем дека не постои некое од ограничувањата од овој член или друго ограничување пропишано со овој или друг закон, за да основаат друштво.“

Член 2

По членот 29 се додаваат два нови наслови и два нови члена 29-а и 29-б, кои гласат:

„Лица кои не можат да управуваат и лица кои се спречени или престанале да ги вршат своите функции во органот на управување во трговски друштва

Член 29-а

(1) Лицата од членот 29 став (2) точки 1, 3 и 5 на овој закон не можат да бидат управители, членови на орган на управување и орган на надзор на трговско друштво се додека кај нив постојат овие ограничувања.

(2) Лица кои се спречени или престанале да ги вршат своите функции во органот на управување во трговски друштва се лицата кои, од која било причина, се спречени или престанале да ги извршуваат своите функции во текот на мандатот во органот на управување, непрекинато во рок подолг од 30 дена.

(3) Лицата од ставот (2) на овој член се должни веднаш од настанување на причината за престанок или спреченост да именуваат полномошник согласно со членот 66 став (2) од овој закон или да го известат органот што го врши нивниот избор заради назначување привремен вршител на функциите од ставот (2) на овој член. Одлуката за назначување привремен вршител на функциите се доставува за упис во трговскиот регистар.

(4) Во случај кога во друштвото не е назначен привремен вршител на функциите од ставот (2) на овој член, на начин определен во ставот (3) од овој член или на начин определен за некоја од посебните форми трговски друштва согласно со одредбите на овој закон, секое лице кое има правен интерес може, со предлог, да побара судот да назначи друго физичко лице кое ќе биде привремен вршител на функциите од ставот (2) на овој член, по претходна согласност на лицето кое треба да се назначи. Судот, по службена должност, правосилната одлука за назначување на овие лица веднаш ја доставува до Централниот регистар заради упис во трговскиот регистар.

(5) При уписот во трговскиот регистар од ставовите (3) и (4) на овој член, Централниот регистар става забелешка дека функциите на лицата од ставот (2) на овој член им мируваат.

(6) Лицата кои се назначени за привремени вршителите на функциите од ставовите (3) и (4) на овој член ги вршат само неодојните работи на друштвото до престанувањето на причините за престанок или спреченост, односно до избор на нов член на органот на управување на друштвото, но не подолго од шест месеци.

Регистар на лица кои не можат да основаат и да управуваат со трговски друштва и на лица кои се спречени или престанале да ги вршат своите функции во органот на управување во трговските друштва во Република Македонија

Член 29-б

(1) Централниот регистар на Република Македонија води електронски регистар на лица кои не можат да основаат и да управуваат и лица кои се спречени или престанале да ги вршат своите функции во органот на управување во трговски друштва во Република Македонија.

(2) Носителот на платниот промет преку единствениот регистар на трансакциски сметки (ЕРТС) го известува Централниот регистар за секоја настаната блокада на трансакциска сметка на учесник во платниот промет во реално време, како и за деблокада на истата. Централниот регистар веднаш по добивањето на информацијата од ЕРТС врши упис или брише упис на лице од регистарот од ставот (1) на овој член согласно со податоците со кои располага за лицата во трговскиот регистар.

(3) Надлежните органи кои изрекуваат забрани од членот 29 став (2) точка 3 на овој закон го известуваат Централниот регистар за изречените забрани без одлагање.

(4) За лицата од членовите 29 став (2) и 29-а ставови (1) и (2) на овој закон, во регистарот од ставот (1) на овој член, Централниот регистар без одлагање ги запишува името и презимето и ЕМБГ на физичките лица, односно фирмата, седиштето и ЕМБС на правните лица и нивното регистрирано седиште.

(5) По престанувањето на ограничувањата, односно на причините за престанок или спреченост кај лицата определени во членовите 29 став (2) и 29-а ставови (1) и (2) на овој закон, Централниот регистар без одлагање ги брише од регистарот од ставот (1) на овој член сите податоци запишани за нив.

(6) Податоците запишани во регистарот од ставот (1) на овој член се јавни и секое лице може да побара информација за истите од Централниот регистар.

(7) Министерот за економија поблиску ќе ги пропише начинот на водење, формата и содржината на регистарот на лица кои не можат да основаат и да управуваат и лица кои се спречени или престанале да ги вршат своите функции во органот на управување во трговски друштва во Република Македонија.“

Член 3

Во членот 229 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Ако со ревизијата не се потврди дека годишната сметка ја прикажува објективно состојбата и успешноста на друштвото, трошоците паѓаат на товар на друштвото.“

Член 4

Во членот 259 став (2) точката 2 се менува и гласи:

„2) усвоената годишна сметка врз основа на која е донесена одлуката за зголемување на основната главнина, за која ревизорот изразил ревизорско мислење без резерва или мислење со резерва која не ја доведува во прашање објективноста на годишната сметка;“

Во точката 3 зборовите: „или билансот на состојбата“ се бришат.

Член 5

Во членот 284 пред став (1) се додава нов став (1), кој гласи:

„(1) Друштвото во согласност со закон и со статутот може до износот на основната главнина да издава обврзници кои не се конвертибилни обврзници, обврзници кои на доверителите им даваат право да ги заменат за акции во одреден период на определена опција или во кое било време за време на траењето на обврзницата и обврзници кои не обезбедуваат право на првенствено купување акции коишто друштвото ги издава. Обврзниците можат да се издадат во износ поголем од основната главнина само ако издавањето на обврзниците е целосно обезбедено со залог на имотот на друштвото или на друг начин.“

Ставот (1) кој станува став (2) се менува и гласи:

„(2) Друштвото, во согласност со закон и со статутот, може до износот на половина од основната главнина да издава конвертибилни обврзници кои на доверителите им даваат право да ги заменат за акции во одреден период на определена опција или во кое било време додека трае обврзницата и да издава обврзници кои обезбедуваат право на првенство на купување акции кои друштвото ги издава.“

Во ставот (2) кој станува став (3) бројот „(1)“ се заменува со бројот „(2)“.

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4), (5), (6) и (7).

Член 6

Во членот 296 став (2) втората реченица се менува и гласи: „Органот на управување на друштвото е должен да му ги даде на ревизорот сите објаснувања и документи кои се потребни за да се изврши ревизија.“

Член 7

Во членот 333 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Доколку членовите на одборот на директори, односно членовите на управниот одбор и на надзорниот одбор, со одлуката за стекнување на сопствени акции од ставот (2) на овој член му причиниле штета на друштвото или на акционерите, тие имаат обврска штетата да ја надоместат како солидарни должници од сит свој имот.“

Ставот (3) станува став (4).

Член 8

Во членот 335 став (3) првата реченица се менува и гласи: „Ако акциите кои се стекнати според ставот (1) од овој член не се отуѓат и истите претходно се понудени за продажба во рокот од ставот (2) на овој член, но продажбата не била успешна, односно никој не се јавил да ги купи, тогаш акциите кои се стекнати според ставот (1) од овој член без одлагање треба да бидат поништени.“

Член 9

Во членот 384 став (7) и членот 504 став (3) зборовите: "меѓународните сметководствени стандарди и" се бришат.

Член 10

По членот 415 се додава нов оддел „ОДДЕЛ 6-а Служба за внатрешна ревизија“ и четири нови члена 415-а, 415-б, 415-в и 415-г, кои гласат:

„Член 415-а

(1) Органот на надзор на акционерското друштво кое е голем трговец согласно со одредбите на овој закон, како и на друштво чии акции котираат на берза, односно друштво кое согласно со Законот за хартии од

вредност е со посебни обврски за известување, е должен да организира служба за внатрешна ревизија, како независна организациска единица во друштвото.

(2) Организациската поставеност, правата, одговорностите и односите со другите организациски единици на друштвото, како и одговорноста и условите за назначување на раководителот на службата за внатрешна ревизија ги уредува органот на надзор.

(3) Службата за внатрешна ревизија врши постојана и целосна ревизија на законитоста, правилноста и ажурноста на работењето на друштвото преку:

1) оценка на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна контрола;

2) оценка на спроведувањето на политиките за управување со ризиците;

3) оценка на поставеноста на информатичкиот систем;

4) оценка на точноста и веродостојноста на трговските книги и финансиските извештаи;

5) проверка на точноста, веродостојноста и навременоста во известувањето согласно со прописите и

6) следење на почитувањето на прописите, политиките и процедурите на друштвото.

(4) Службата за внатрешна ревизија ги спроведува своите активности во согласност со принципите и стандардите за внатрешна ревизија и политиката и процедурите за работење на службата.

(5) Лицата вработени во службата за внатрешна ревизија извршуваат работи само на службата.

(6) Вработените во друштвото се должни на лицата кои се вработени во службата за внатрешна ревизија да им овозможат увид во документацијата со која располагаат и да им ги дадат сите потребни информации.

Член 415-б

(1) Службата за внатрешна ревизија изготвува годишен план за работа што го одобрува органот на надзор.

(2) Во планот од ставот (1) на овој член задолжително се наведува предметот на ревизија со опис на содржината на планираната ревизија во одделни области и распоред на контролите во текот на годината со планирано времетраење за спроведување на контролите.

Член 415-в

(1) Службата за внатрешна ревизија е должна за своето работење да изработи полугодишен и годишен извештај и да ги достави до органот на надзор и до органот на управување.

(2) Полугодишниот и годишниот извештај од ставот (1) на овој член содржат:

1) опис на извршените ревизии на работењето на друштвото;

2) оценка на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна контрола;

3) наоди и предложени мерки на службата за внатрешна ревизија и

4) оценка на спроведувањето на мерките предложени од страна на службата за внатрешна ревизија.

(3) Годишниот извештај од ставот (1) на овој член содржи и:

1) оценка на реализацијата на поставените цели со годишниот план за работа;

2) оценка за планираното време за контрола и евентуалното отстапување и

3) информации за извршени други активности.

(4) Органот на надзор е должен да го достави годишниот извештај на службата за внатрешна ревизија до собрание на друштвото.

Член 415-г

Службата за внатрешна ревизија е должна веднаш да ги известат органот на надзор и органот на управување доколку во текот на контролата утврди:

1) непочитување на стандардите за управување со ризиците поради што постои можност за нарушување на ликвидноста или солвентноста на друштвото и

2) дека органот на управување не ги почитува прописите и општите акти и интерните процедури на друштвото."

Член 11

Во членот 421 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Нова одлука за зголемување на основната главнина може да биде донесена само ако претходното зголемување на основната главнина е извршено и запишано во трговскиот регистар и кај депозитарот на хартии од вредност.“

Член 12

Во членот 423 ставовите (3), (4) и (5) се бришат.

Член 13

Во членот 427 ставот (2) се брише.

Член 14

Во членот 439 ставот (2) се менува и гласи:

„Одлуката за зголемување на основната главнина со средствата на друштвото мора да е заснована на последната годишна сметка ревидирана од овластен ревизор за која ревизорот изразил мислење без резерва или мислење со резерва кое не ја доведува во прашање објективноста на годишната сметка, како и на годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година, одобрени од собрание.“

Член 15

Во членот 440 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Добивката може да биде претворена во основна главнина само откако друштвото ќе издвои задолжителна општа резерва согласно со членот 485 од овој закон.“

Член 16

Во членот 441 став (2) точката 1 се менува и гласи:

„1) годишната сметка ревидирана од страна на овластен ревизор за кој ревизорот изразил мислење без резерва или мислење со резерва кое не ја доведува во прашање објективноста на годишната сметка;“.

Точката 4) се менува и гласи:

„4) изјава потпишана од претседателот на одборот на директори, односно од претседателот на управниот одбор со која гарантира дека според годишната сметка или финансискиот извештај што е земен како основа за зголемување на основната главнина за која овластениот ревизор изразил мислење без резерва или мислење со резерва кое не ја доведува во прашање објективноста на годишната сметка, до денот на поднесувањето на пријавата за упис во трговскиот регистар на зголемувањето на основната главнина, не дошло до намалување на имотот на друштвото, кое би било пречка за зголемување на основната главнина со средства од друштвото, ако за зголемувањето би се одлучувало на денот на поднесувањето на пријавата.“

Член 17

Членот 469 се менува и гласи:

„(1) Секој трговец има обврска да води сметководство на начинот определен со овој закон и со прописите за сметководство и:

1) секој голем и среден трговец, трговците определени со закон, како и трговците кои вршат банкарски дејности, дејности на осигурување, трговците кои ко-

тираат на берза, како и трговците чии финансиски извештаи влегуваат во консолидирани финансиски извештаи на претходно наведените трговци имаат обврска да водат сметководство во согласност со усвоените меѓународните стандарди за финансиско известување објавени во “Службен весник на Република Македонија” и

2) другите трговци имаат обврска да водат сметководство во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти.

(2) Меѓународните стандарди за финансиско известување и меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти се ажурираат на годишна основа за да бидат усогласени со тековните стандарди, така како што се дополнети, изменети или усвоени од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди.

(3) Одредбите на овој закон во однос на водењето на сметководството, класифицирањето на трговците, трговските книги, годишните сметки и финансиските извештаи соодветно се применуваат и на правните лица со седиште во Република Македонија што вршат дејност одредена со Националната класификација на дејностите, кои не се сметаат за трговци во согласност со овој закон и со други прописи, ако со друг закон поинаку не е определено.

(4) Одредбите од овој закон со кои е уредено водењето сметководство, трговски книги и годишни сметки се применуваат и на трговецот поединец и на другите физички лица кои вршат дејност, ако со друг закон поинаку не е определено.

(5) Министерот за финансии ќе го пропише начинот на водењето сметководството од ставот (1) на овој член со посебни прописи.

(6) Министерот за финансии поблиску ги пропишува начинот и условите за поднесување на годишна сметка во електронска форма."

Член 18

Во членот 470 став (5) точката 2 се менува и гласи:

„2) годишниот приход да е помал од 2.000.000 евра во денарска противвредност, или“.

Член 19

Во членот 476 став (2) зборовите: "ставови (2) и (3)" се заменуваат со зборовите: "став (1) точка 1".

Ставот (4) се менува и гласи:

„Годишната сметка вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки. Финансиските извештаи вклучуваат биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување од членот 469 став (1) точка 1 на овој закон.“

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно со одредбите на овој закон и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.“

Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (7) и (8).

Член 20

Во членот 477 став (6) зборовите: „ставови (2) и (3)" се заменуваат со зборовите: " став (1) точка 1".

Член 21

Во членот 478 ставот (2) се брише.

Ставот (3) кој станува став (2) се менува и гласи:

"(2) Друштвото е должно да има ревизорско мислење на финансиските извештаи најдоцна еден месец пред одржувањето на соборот на содружниците, односно собранието."

Член 22

Во членот 479 став (5) зборот „може“ се заменува со зборовите: „е должен“.

Член 23

Членот 481 се менува и гласи:

„За целите на распоредување на добивката, трговците кои го водат сметководството според членот 469 став (1) од овој закон, го утврдуваат својот финансиски резултат во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување, меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти и во согласност со овој закон.“

Член 24

Во членот 489 став (1) зборовите: „потврдени од овластен ревизор на друштвото“ се заменуваат со зборовите: „ревидирани од страна на овластен ревизор“.

Член 25

По членот 537 се додава нова глава Десетта-а глава - Прекугранично спојување со друштва од Европската унија и 14 нови члена 537-а, 537-б, 537-в, 537-г, 537-д, 537-ѓ, 537-е, 537-ж, 537-з, 537-с, 537-и, 537-ј, 537-к и 537-л, кои гласат:

„Член 537-а

Делокруг на примена

Одредбите на оваа глава се применуваат кога се врши прекугранично спојување на акционерски друштва или на друштва со ограничена одговорност основани во согласност со одредбите од овој закон и запишани во трговскиот регистар (македонски друштва) со друштва во кои одговорноста на содружниците е ограничена, на кои се применува право на друга држава членка на Европската унија и имаат регистрирано седиште, централна управа или главно место на вршење на нивната дејност во држава членка на Европската унија (друштва од Европската унија).

Член 537-б

Поим

(1) Освен ако со овој закон поинаку не е определено, прекугранично спојување е постапка во која:

1) едно или повеќе друштва се присоединуваат (друштво/а што се присоединува/ат) кон друго друштво (друштво што презема) со пренос на целокупниот имот и на обврските на друштвото кое се присоединува без да се спроведе негова ликвидација во замена за издавање на удели, акции и други хартии од вредност од основната главнина, на друштвото што презема на содружниците на друштвото што се присоединува и ако е можно разлика во пари што не надминува 10% од номиналната вредност, или во недостаток на номинална вредност, 10% од сметководствената вредност на примените удели, акции или други хартии од вредност;

2) две или повеќе друштва се спојуваат без да се спроведе ликвидација, со основање на едно ново друштво - корисник на кое преминува целокупниот имот и обврските на друштвата што се спојуваат, во замена за уделите, акциите, односно други хартии од вредност во

основната главнина на новото друштво - корисник и ако е можно разлика во пари којашто не надминува 10% од номиналната вредност, или во недостаток на номинална вредност, 10% од сметководствената вредност на примените удели, акции или други хартии од вредност или

3) се врши универзален пренос на имотот и на обврските на едно друштво без да се спроведе негова ликвидација, на друштво коешто ги има сите или најмалку 90% од сите негови удели, акции, односно хартии од вредност.

(2) Во постапката на прекугранично спојување од ставот (2) на овој член мора да учествуваат најмалку едно македонско друштво и едно друштво од Европската унија.

Член 537-в

Дополнителни одредби што се однесуваат на делокругот на примена на одредбите за прекугранично спојување на друштва

(1) Одредбите од членот 537-б став (1) од овој закон се применуваат и во случај кога законот на државата членка кој се применува на друштвото од Европската унија кое прекугранично се спојува со македонско друштво овозможува исплатата во готово од членот 537-б став (1) точки 1 и 2 на овој закон да биде поголема од 10% од номиналната вредност на уделите, акциите или хартиите од вредност што го претставуваат капиталот на друштвото кое произлегува од прекуграничното спојување, или ако немаат номинална вредност, тогаш поголема од 10% од нивната сметководствена вредност.

(2) Одредбите за прекугранично спојување на овој закон не се применуваат на задруги.

(3) Одредбите на овој закон не се применуваат на прекуграничните спојувања на друштва за управување со инвестициски фондови, односно друштва кои вршат здружување на парични средства наменети за инвестирање прибрани од домашни или странски физички или правни лица преку јавен повик или приватна понуда, односно кои работат врз основа на распределба на ризик и располагаат со удели кои, на барање на имателите, повторно се откупуваат или се испраќаат, директно или индиректно, од активата на тоа друштво.

Член 537-г

Други услови за прекугранични спојувања

(1) Прекугранично спојување со друштво кое припаѓа на држава која е членка на Европската унија е можно само ако со законот на државата членка на Европската унија кој важи за тоа друштво се дозволува прекугранично спојување спрема формата на друштвата кои се спојуваат.

(2) Надлежен орган може да се спротивстави на секое прекугранично спојување доколку е тоа во спротивност со законите и другите прописи за заштита на конкуренцијата и јавниот интерес определен со закон.

(3) Доколку со закон и друг пропис за определена статусна измена се бара претходно мислење или одобрение од надлежен орган истото е услов за да се спроведе и постапката на прекугранично спојување согласно со одредбите на овој закон.

Член 537-д

Заеднички предлог со услови за прекугранично спојување

(1) Органот на управување на македонското друштво што учествува во прекуграничното спојување, исто како и органите на управување на останатите друштва

кои учествуваат во прекуграничното спојување, донесува заеднички предлог со услови за прекугранично спојување (во натамошниот текст: предлог со услови).

(2) Предлогот со услови од ставот (1) на овој член ги содржи следниве податоци:

1) формата, фирмата и регистрираното седиште на друштвата што учествуваат во спојувањето и на друштвото што настанува со прекугранично спојување;

2) соодносот според кој ќе се врши размена на уделите, акциите, односно хартиите од вредност во друштвото кое произлегува од спојувањето и износот кој ќе се исплати во готовина, ако тоа е случај;

3) начинот на распределба на уделите, акциите, односно хартиите од вредност кои ја претставуваат основната главнина на друштвото кое произлегува од прекуграничното спојување;

4) последиците од прекуграничното спојување по вработените;

5) датумот од кога имателите на удели, хартии од вредност или акции што ја сочинуваат основната главнина на друштвото кое произлегува од прекугранично спојување ќе можат да остварат право на учество во добивката вклучувајќи ги и сите посебни околности кои се од значење за остварување на тоа право;

6) датумот од кога трансакциите на друштвата што учествуваат во спојувањето се сметаат од сметководствени причини, како трансакции на друштвото кое произлегува од прекуграничното спојување;

7) права или ограничувања кои произлегуваат од акциите или други хартии од вредност во друштвото кое произлегува од прекуграничното спојување кои треба да се распределат на имателите на акции или други хартии од вредност во друштвото кое се присоединува, односно се спојува, а кои даваат посебни права, наметнуваат ограничувања или предвидуваат други мерки кои ги засегаат истите;

8) секоја посебна поволност која им се дава на ревизорите кои го разгледуваат предлогот со условите за прекуграничното спојување, на член на органот на управување или на органот на надзор, односно на контролорот на друштвата што учествуваат во спојувањето;

9) статутот, односно договорот за друштвото кое произлегува од прекуграничното спојување;

10) информација за постапките согласно со кои вработените ќе учествуваат во управување со друштвото;

11) информација за процената на имотот и на обврските што се пренесуваат на друштвото кое произлегува од прекуграничното спојување и

12) датумите на сметките што се искористени за подготовка на предлогот со услови за прекугранично спојување кај секое од друштвата кои се спојуваат.

(3) Предлогот со условите покрај податоците од ставот (1) на овој член може да содржи и некои од податоците пропишани со членот 520 став (2) од овој закон.

(4) Во случај на прекугранично спојување со друштво во кое сите акции ги има друштвото што презема, предлогот со условите не мора да ги содржи податоците од ставот (2) точки 2, 3 и 5 на овој член.

Член 537-f

Објавување на предлогот со условите за прекугранично спојување

(1) Предлогот со условите на македонското друштво се објавуваат на официјалната интернет страница на Централниот регистар во „Службен весник на Република Македонија“ и на интернет страницата на друштвото ако има таква, најдоцна еден месец пред денот на состанокот на собирот на содружниците, односно на седница на собранието на друштвото на кои ќе се одлучи дали ќе се прифати или ќе се отфрли предлогот со условите.

(2) Покрај предлогот со условите, друштвото од ставот (1) на овој член е должно да ги објави и следниве податоци:

1) формата, називот и регистрираното седиште на секое друштво што учествува во спојувањето;

2) регистарот во кој е запишано секое од друштвата што се спојуваат и нивниот регистарски број на упис и

3) за секое друштво што учествува во спојувањето се објавуваат условите под кои малцинските содружници ги остваруваат своите права, намиравањето на обврските спрема доверителите и адресата каде што може да се добие целосна и бесплатна информација за истото.

(3) Централниот регистар му издава потврда на друштвото дека е извршено објавување на неговата интернет страница согласно со ставот (1) на овој член. Трошоците за објавувањето ги сноси друштвото и тие не можат да бидат повисоки од административните трошоци на Централниот регистар за објава на истите.

Член 537-е

Извештај за прекугранично спојување на органот на управување

(1) Органот на управување на македонското друштво кое прекугранично се спојува, покрај предлогот со условите составува и извештај за прекугранично спојување во кој се образложуваат и оправдуваат правните и економските аспекти на прекуграничното спојување и се објаснуваат последиците и влијанието на тоа спојување врз содружниците, доверителите и вработените.

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член се става на увид на содружниците и на вработените лично или на нивните претставници ако ги има и се објавува на интернет страницата на друштвото ако има таква, во рок кој не може да биде пократок од еден месец пред датумот на одржување на состанок на собирот на содружниците, односно одржување на седница на собранието на друштвото на која ќе се одлучува за прифаќање или отфрлање на предлогот со условите.

(3) Доколку друштвото од ставот (1) на овој член, за време додека тече рокот од ставот (2) од овој член, добие мислење од претставниците на своите вработени или кога нема такви, мислење од некој вработен, кон извештајот ќе ги приложи и тие мислења.

Член 537-ж

Извештај на овластен ревизор за предлог со условите

(1) Предлогот со условите задолжително се прегледува од еден или повеќе овластени ревизори кој/и за тоа подготвува/ат извештај. Овластените ревизори се назначуваат од органот на надзор на македонското друштво кое учествува во прекуграничното спојување.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член на предлог или врз основа на заедничка одлука од органите на управување на сите друштва кои учествуваат во спојувањето, судот може да назначи заеднички ревизор/и кои ќе изврши/ат ревизија на предлогот со условите кај сите друштва кои се спојуваат прекугранично. Органите на управување кај секое од друштвата кои учествуваат во прекуграничното спојување можат да назначат еден или повеќе заеднички ревизори или други независни стручни лица согласно со законите на некоја од земјите членки на Европската унија на која припаѓа некое од друштвата, кои ќе ги прегледаат предлозите со условите на секое од друштвата и ќе подготват еден збирен извештај за сите друштва.

(3) Испитувањето на предлогот со условите не мора да го прегледа/ат ревизор/и ако така одлучат сите содружници, односно акционери во секое од друштвата што учествуваат во прекуграничното спојување.

(4) Извештајот за извршената ревизија на предлогот со условите мора да го содржи мислењето на ревизорите за тоа дали соодносот на размената на акциите, односно на уделите е правичен и разумен. Во изјавата, ревизорите мораат да наведат:

1) кој метод, односно кои методи биле употребени за да се процени предложениот сооднос на размена на акциите, односно на уделите;

2) дали користениот метод, односно методи се соодветни за размената и каков сооднос на размена би настанал со употреба на различни методи и која е релативната важност на секој од методите што се користени при утврдувањето на соодносот на размена и

3) кои отежнителни околности, ако ги имало, се јавиле при процената и при вршењето на ревизијата.

(5) Секој од овластените ревизори има право од органите на управување да бара да му се достават информации и документи потребни за ревизија на предлогот со условите.

(6) Извештајот од ставот (4) на овој член ревизорот го доставува до друштвото кое го става на увид на содружниците и на вработените лично или на нивните претставници ако ги има во рок кој не може да биде пократок од еден месец пред датумот на одржување на состанок на собирот на содружниците, односно одржување на седница на собранието на друштвото на која ќе се одлучува за прифаќање или отфрлање на предлогот со условите.

Член 537-з

Донесување одлука за одобрување на предлогот со условите

(1) На седницата на собранието на друштвото, односно на состанокот на собирот на содружниците свикани на начин како што е пропишано со овој закон, откако ќе го разгледаат извештајот од членот 537-е и извештајот од членот 537-ж на овој закон, акционерите, односно содружниците донесуваат одлука за усвојување или за отфрлање на предлогот со условите за прекугранично спојување.

(2) Предлогот со условите стануваат полноважни откако собирот на содружниците, односно собранието на сите друштва што учествуваат во прекуграничното спојување ќе донесе одлука за нивно усвојување.

(3) Одлуката од ставот (2) на овој член за усвојување на предлогот со условите се донесува со мнозинство кое е потребно за донесување на одлука за измена на договорот за друштвото, односно на статутот на друштвото во согласност со овој закон, со договорот, односно статутот на друштвото.

(4) Одлуката од ставот (2) на овој член се смета за одлука за прекугранично спојување.

(5) Содружниците, односно акционерите заедно со одлуката за прекугранично спојување од ставот (2) на овој член истовремено донесуваат и одлука за измена на договорот за друштвото, односно за измена на статутот, односно одлука за усвојување на договорот, односно статутот за друштвото кое произлегува од прекуграничното спојување.

(6) На состанокот на собирот на содружниците, односно на седницата на собранието на која е донесена одлуката од ставот (2) на овој член се води записник од страна на нотар кој по завршувањето на состанокот, односно седницата го заверува записникот и одлуката од ставот (2) на овој член.

(7) Одобрување на прекуграничното спојување на состанок на собир на содружници, односно на седница на собранието не е потребна кај друштвото кое презема во прекуграничното спојување доколку се исполнети следниве услови:

1) друштвото кое презема го извршило објавувањето во согласност со членот 537-д на овој закон најмалку еден месец пред датумот на кој требало да се одржи состанокот на собирот на содружници, односно седница на собранието на друштвото кое се присоединува и кое треба да одлучи за прифаќање на предлогот со условите за прекугранично спојување и

2) најмалку еден месец пред датумот од точката 1 на овој став на сите содружници во друштвата кои се присоединуваат им било овозможено да ги прегледаат следниве документи:

- предлогот со условите на прекуграничното спојување,

- годишните сметки и годишните финансиски извештаи на друштвата кои се спојуваат прекугранично за последните три години,

- годишна сметка на друштвото заклучно со рок кој е утврден во предлогот со условите, а кој не може да биде пократок од три месеци од денот на донесувањето на предлогот со условите во случај кога годишната сметка за последната деловна година не е постара од шест месеци и

- извештајот од членот 537-е и извештајот од членот 537-ж на овој закон.

(8) По донесувањето на одлука за одобрување на предлогот со условите за прекугранично спојување, трговското друштво кое се спојува до Централниот регистар поднесува барање за издавање потврда за претспојување на трговското друштво и со барањето ќе ги приложи сите акти и документи со информација за преземени дејствија кои претходат на спојувањето.

(9) Централниот регистар ја издава потврдата од ставот (8) на овој член во рок од три дена од денот кога е примена комплетната документација заедно со барањето.

(10) Во случај кога законот на држава членка на Европската унија кој се применува на друштво кое прекугранично се спојува со македонско друштво нема пропишано постапка за надзор и измена на соодносот за размена на акциите, уделите или други хартии од вредност, или нема пропишано постапка за надоместок на малцинските акционери, односно содружници, кои се изјасниле дека не сакаат за нивните акции или удели во друштвата што се спојуваат прекугранично да преземат акции, удели и други хартии од вредност во друштвото што презема, односно новото друштво корисник, одредбите од членот 531 или 535 на овој закон ќе се применуваат на македонското друштво кое презема, односно кое станува ново друштво корисник со прекуграничното спојување, само ако другите друштва што се спојуваат со него при донесувањето на одлуката за прекугранично спојување од ставот (2) на овој член недвосмислено се согласиле со македонското друштво да поведат постапка пред суд согласно со одредбите од членот 531 или 535 на овој закон.

(11) Во случај кога е поднесен предлог до судот согласно со членот 531 или 535 од овој закон, Централниот регистар може да ја издаде потврдата за претспојување со забелешка дека постапката за остварување на правата од членот 531 или 535 на овој закон е во тек. Одлуката која ќе се донесе во постапката на примена на членот 531 или 535 од овој закон е обврзувачка за друштвото што ќе произлезе од прекуграничното спојување, како и за сите негови содружници.

(12) На правата на содружниците, односно акционерите и на соодносот за размена на удели, акции или други хартии од вредност се применуваат одредбите од членот 531 или 535 на овој закон.

Член 537-s

Судско утврдување на законитоста на прекугранично спојување

(1) Судот ја утврдува законитоста на прекуграничното спојување на друштва согласно со одредбите на овој закон во итна постапка.

(2) Органот на управување на македонското друштво поднесува барање за законитоста на прекуграничното спојување до судот надлежен според местото на неговото регистрирано седиште во рок од шест месеци од денот кога е донесена потврдата од членот 537-з став (9) на овој закон.

(3) Покрај барањето и потврдата од ставот (2) на овој член, органот на управување на македонското друштво до судот го доставува и предлогот со условите, извештајот од членот 537-е, извештајот од членот 537-ж, освен кога таков согласно со членот 537-ж став (3) од овој закон не е подготвен, потврдата од членот 537-ѓ став (3), записникот од членот 537-з став (6), потврдата за претспојување од членот 537-s став (9) на овој закон, како и други документи од значење за прекуграничното спојување кои на барање на судот треба да му се достават од друштвото.

(4) Судот по разгледувањето на преземените дејства и документите од ставот (3) на овој член, донесува решение со кое утврдува дека дејствијата за прекугранично спојување на друштвото од ставот (1) на овој член се законито спроведени и дека предлогот со условите се усвоени под исти услови во сите друштва.

Член 537-и

Упис во трговскиот регистар на друштвото од извршеното прекугранично спојување

(1) Органот на управување кај друштвото кое по извршеното прекугранично спојување ќе има седиште во Република Македонија поднесува пријава за упис во трговскиот регистар до Централниот регистар согласно со одредбите на овој закон, Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и регистарот на други правни лица и прописите за едношалтерски систем.

(2) Централниот регистар издава решение за упис врз основа на поднесената пријава од ставот (1) на овој член, откако решението на судот од членот 537-s став (4) на овој закон станало правосилно.

(3) Заедно со пријавата, органот на управување ги приложува и следниве документи:

1) препис од предлогот со услови од членот 537-д на овој закон;

2) извештајот од членот 537-е став (1) на овој закон;

3) извештајот од членот 537-ж став (1) на овој закон, освен кога таков не се бара согласно со членот 537-ж став (3) од овој закон;

4) записникот од членот 537-з став (6) на овој закон;

5) решението на судот од членот 537-s став (4) на овој закон;

6) договорот за друштвото, односно статутот и каде што тоа е случај и препис од измена на договор за друштвото, односно измена на статутот и од одлуката за нивно усвојување согласно со членот 537-з став (5) од овој закон, со пречистен текст од договорот, односно статутот на друштвото;

7) список на вработените кои преминуваат во друштвото што презема или во новото друштво - корисник;

8) одобрение од државен, односно од друг надлежен орган ако е тоа пропишано со закон согласно со членот 537-г став (3) од овој закон;

9) изјава на управителот, односно на членовите на органите на управување на друштвото според членот 32 став (3) од овој закон и

10) одлука за избор на управител, членови на орган на управување и членови на органот на надзор кога не се назначени во статутот, односно во договорот за друштвото.

(4) Сите правни последици од прекуграничното спојување настануваат од моментот кога Централниот регистар ќе го издаде решението за упис од ставот (2) на овој член.

(5) Централниот регистар при издавањето на решението за упис од ставот (2) на овој член го брише од трговскиот регистар македонското друштво кое престанува да постои поради негово присоединување, односно спојување со друштвото кое произлегува од прекуграничното спојување.

(6) Друштвото кое произлегло од прекуграничното спојување и е запишано во трговскиот регистар согласно со одредбите на овој член, не може да се прогласи за ништовно. По уписот во трговскиот регистар, недостатоците во постапката на прекуграничното спојување не влијаат на полноважноста на тоа спојување, а истите можат да се пријават до надлежните органи согласно со одредбите од членовите 529, 530, 531 и 535 на овој закон.

Член 537-ј

Упис во регистарот

Централниот регистар веднаш го известува регистарот на државата членка на Европската унија каде што се запишани друштвата кои се спојуваат за секој упис на друштво што настанува со прекуграничното спојување заради спроведување на бришењето на стариот упис во тие регистри.

Член 537-к

Последици од прекуграничното спојување

(1) Прекуграничното спојување од членот 537-б став (1) точки 1 и 3 на овој закон ги има следниве правни последици по правниот субјективитет на друштвата кои учествувале во тоа спојување од моментот кога Централниот регистар ќе го издаде решението за уписот од членот 537-и став (2) на овој закон:

1) имотот, правата и обврските на присоединетото друштво се пренесува на друштвото кое презема;

2) содружниците, односно акционерите на присоединетото друштво стануваат акционери, односно содружници во друштвото што презема и

3) присоединетото друштво престанува да постои.

(2) Прекуграничното спојување од членот 537-б став (1) точка 2 на овој закон ги има следниве правни последици по правниот субјективитет на друштвата кои учествувале во тоа спојување од моментот кога Централниот регистар ќе го издаде решението за уписот од членот 537-и став (2) на овој закон:

1) имотот, правата и обврските на друштвата што се спојуваат се пренесува на новото друштво корисник;

2) содружниците, односно акционерите на друштвата кои се спојуваат стануваат акционери, односно содружници во новото друштво корисник и

3) друштвата што се спојуваат престануваат да постојат.

(3) Правата и обврските кои ги имаат друштвата кои учествуваат во прекугранични спојувања и кои се настанати врз основа на постоечки договори за работа или работни односи кои се засновани и постојат до моментот на издавање на решението за уписот од членот 537-и став (2) на овој закон се пренесуваат на друштвото кое произлегло од прекуграничното спојување.

2) shoqëritë për të cilat është hapur procedurë falimentimi, derisa zgjat procedura;

3) personat të cilët janë anëtarë të organit udhëheqës, organit të mbikëqyrjes, përkatësisht janë drejtues të shoqërive tregtare të cilave në procedurë të përcaktuar me ligj u është shqiptuar ndalimi për ushtrim të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, derisa zgjatë ndalimi;

4) personi i cili është bashkëpronar në shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (SHPK) osë në shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar nga një person (SHPKNJP) llogaria e së cilës është e bllokuar derisa zgjat bllokimi i llogarisë së shoqërisë ose derisa për shoqërinë nuk hapet procedurë për likuidim ose falimentim dhe

5) personat për të cilët me vendim të plotfuqishëm të gjykatës është përcaktuar se kanë kryer vepër penale falimentim të rrejshëm, shkaktim të falimentimit me punë të papërgjegjshme, keqpërdorim të procedurës së falimentimit, dëmtim ose privelegji të kreditorëve.

Paragrafi (6) ndryshohet si vijon:

"Me fletëparaqitjen për regjistrim të themelimit të shoqërisë në regjistrin tregtar, themeluesit deponojnë deklaratë personale me shkrim ose në formë elektronike, nëpërmjet sistemit njësportel se nuk ekziston ndonjë nga kufizimet e këtij neni ose kufizim tjetër i përcaktuar me këtë ose me ligj tjetër, për të themeluar shoqëri."

Neni 2

Pas neni 29 shtohen dy tituj të rinj dhe dy nene të reja 29-a dhe 29-b, si vijojnë:

"Personat të cilët nuk mund të udhëheqin dhe personat që janë të penguar ose kanë pushuar që t'i kryejnë funksionet e tyre në organin e udhëheqjes në shoqëritë tregtare

Neni 29-a

(1) Personat nga neni 29 paragrafi (2) pikat 1, 3, dhe 5 të këtij ligji, nuk mund të jenë udhëheqës, anëtarë të organit udhëheqës dhe organit për mbikëqyrje të shoqërisë tregtare, derisa te ata ekzistojnë këto kufizime.

(2) Personat që janë të penguar ose kanë pushuar që t'i kryejnë funksionet e tyre në organet e udhëheqjes në shoqëritë tregtare, janë personat të cilët, për çfarëdo shkak, janë të penguar ose kanë pushuar që t'i kryejnë funksionet e tyre gjatë mandatit në organet e udhëheqjes, pandërprerë në afat më të gjatë se 30 ditë.

(3) Personat nga paragrafi (2) i këtij neni, janë të detyruar që menjëherë nga ndodhja e shkakut për shuarje apo pengesë, të emërojnë të autorizuar në pajtim me nenin 66 paragrafi (2) të këtij ligji, ose ta njoftojnë organin që e kryen zgjedhjen e tyre, për caktimin e ushtruesit të përkohshëm të funksioneve nga paragrafi (2) i këtij neni. Vendimi për caktimin e ushtruesit të përkohshëm të funksioneve, dërgohet për regjistrim në regjistrin tregtar.

(4) Në rastin kur në shoqëri nuk është caktuar ushtruesi i përkohshëm i funksioneve nga paragrafi (2) i këtij neni, në mënyrën e përcaktuar në paragrafin (3) të këtij neni, ose në mënyrën e përcaktuar për ndonjërin nga format e veçanta, shoqëritë tregtare në pajtim me dispozitat e këtij ligji, secili person që ka interes juridik mundet me propozim të kërkojë që gjykata të caktojë person tjetër fizik, i cili do të jetë ushtrues i përkohshëm i funksioneve nga paragrafi (2) i këtij neni, me pajtim paraprak të personit që duhet të caktohet. Gjykata me detyrë zyrtare, vendimin e plotfuqishëm për caktimin e këtyre personave, menjëherë e dorëzon te Regjistri qendror, për regjistrim në regjistrin tregtar.

(5) Gjatë regjistrimit në regjistrin tregtar nga paragrafi (3) dhe (4) të këtij neni, Regjistri qendror e shënon vërejtjen se funksionet personave nga paragrafi (2) i këtij neni u pezullohen.

(6) Personat që janë caktuar si ushtrues të përkohshëm të funksioneve nga paragrafi (3) dhe (4) të këtij neni, i kryejnë vetëm punët e paprolongueshme të shoqërisë deri në pushimin e shkaqeve për shuarjen ose pengimin, përkatësisht deri në zgjedhjen e anëtarit të ri të organit të administrimit të shoqërisë, por jo më gjatë se gjashtë muaj.

Regjistri i personave të cilët nuk mund të themelojnë dhe të udhëheqin me shoqëri tregtare dhe i personave që janë të penguar ose kanë pushuar që t'i kryejnë funksionet e tyre në organin e udhëheqjes në shoqëritë tregtare në Republikën e Maqedonisë

Neni 29-b

(1) Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë, mban regjistër elektronik të personave të cilët nuk mund të themelojnë dhe të udhëheqin dhe personave që janë të penguar ose kanë pushuar që t'i kryejnë funksionet e tyre në organet e udhëheqjes në shoqëritë tregtare në Republikën e Maqedonisë.

(2) Bartësi i qarkullimit pagesor nëpërmjet regjistrin unik të llogarive të transaksionit (RULLT) e njofton Regjistrin Qendror për çdo bllokim të krijuar në llogarinë e transaksionit të pjesëmarrësit në qarkullimin pagesor në kohë reale, si dhe për zhblllokim të së njëjtës. Regjistri Qendror menjëherë pas marrjes të informacionit nga RULLT-i bën regjistrimin ose e shlyen regjistrimin e personit nga regjistri i paragrafit (1) të këtij neni, në pajtim me të dhënat të cilat i posedon për personat në regjistrin tregtar.

(3) Organet kompetente të cilat shqiptojnë ndalime nga neni 29, paragrafi (2), pika 3 të këtij ligji e njoftojnë Regjistrin Qendror për shqiptimin e ndalimeve pa prolongim.

(4) Për personat nga neni 29, paragrafi (2) dhe neni 29-a paragrafi (1) dhe (2) të këtij ligji, në regjistrin nga paragrafi (1) i këtij neni, Regjistri Qendror pa prolongim e regjistron emrin, mbiemrin dhe NUAQ të personave fizikë, përkatësisht firmës, selinë dhe NUAP të personave juridikë dhe selinë e tyre të regjistruar.

(5) Pas pushimit të kufizimeve, përkatësisht shkaqeve për shuarje ose pengesë te personat e përcaktuar në nenin 29, paragrafi (2) dhe neni 29-a paragrafi (1) dhe (2) të këtij ligji, Regjistri Qendror pa prolongim i shlyen nga regjistri i paragrafit (1) të këtij neni të gjitha të dhënat e regjistruara për ta.

(6) Të dhënat e regjistruara në regjistrin nga paragrafi (1) i këtij neni janë publike dhe çdo person mund të kërkojë informacion për të njëjtat nga Regjistri Qendror.

(7) Ministri i Ekonomisë më afërsisht do t'i përcaktojë mënyrën e udhëheqjes, formën dhe përmbajtjen e Regjistrin të personave të cilët nuk mund të themelojnë dhe të udhëheqin dhe personave që janë të penguar ose kanë pushuar që t'i kryejnë funksionet e tyre, në organin e udhëheqjes në shoqëritë tregtare në Republikën e Maqedonisë."

Neni 3

Në nenin 229 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:

"(6) Nëse me revizionin nuk vërtetohet se llogaria vjetore e tregon në mënyrë objektive gjendjen dhe suksesin e shoqërisë, harxhimet bien në llogari të shoqërisë."

Neni 4

Në nenin 259 paragrafin (2) pika 2 ndryshohet, si vijon: "2) llogaria e miratuar vjetore në bazë të së cilës është miratuar vendimi për rritjen e kryegjësë themelore, për të cilën revizori ka shprehur mendim revizori pa rezerva ose mendim me rezerva i cili nuk e vë në pyetje objektivitetin e llogarisë vjetore;"

Në pikën 3 fjalët: "ose bilanci i gjendjes" shlyhen.

Neni 5

Në nenin 284 para paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (1), si vijon:

“(1) Shoqëria në pajtim me ligjin dhe statutin mundet në shumën e kryegjësë themelore, të emetojë obligacione të cilat nuk janë obligacione konvertibile, obligacione të cilat kreditorëve u japin të drejtë që t'i zëvendësojnë me aksione në periudhë të caktuar në opsion të caktuar ose në çdo kohë derisa zgjat obligacioni dhe obligacionet të cilat nuk sigurojnë të drejtë të përparësisë për blerje të aksioneve të cilat shoqëria i emeton. Obligacionet mund të emetohen në shumë më të madhe se kryegjësja themelore vetëm nëse emetimi i obligacioneve është tërësisht i siguruar me pengun e pronës së shoqërisë ose në mënyrë tjetër.”

Paragrafi (1) i cili bëhet paragraf (2), ndryshohet si vijon:

“(2) Shoqëria, në pajtim me ligjin dhe me statutin, mundet në gjysmën e shumës së kryegjësë themelore të lëshojë obligacione konvertibile, të cilat kreditorëve u japin të drejtë që t'i zëvendësojnë me aksione në periudhë të caktuar në opsion të caktuar ose në çdo kohë derisa zgjat obligacioni dhe të lëshojë obligacione të cilat nuk sigurojnë të drejtë të përparësisë për blerje të aksioneve të cilat shoqëria i lëshon.”

Në paragrafin (2) i cili bëhet paragrafi (3), numri “(1)” zëvendësohet me numrin “(2)”.

Paragrafët (3), (4), (5), dhe (6) bëhen paragrafë (4), (5), (6), dhe (7).

Neni 6

Në nenin 296 paragrafi (2), fjalja e dytë ndryshohet si vijon: “Organi i udhëheqjes së shoqërisë obligohet që t'ia japë revizionit të gjitha sqarimet dhe dokumentet të cilat janë të nevojshme për realizimin e revizionit.”

Neni 7

Në nenin 333 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

“(3) Nëse anëtarët e Këshillit të Drejtorëve, përkatësisht anëtarët e Këshillit Udhëheqës dhe të Këshillit Mbikëqyrës, me vendim për fitimin e aksioneve personale nga paragrafi (2) i këtij neni, i kanë shkaktuar dëm shoqërisë ose aksionarëve, ata kanë obligim që ta kompensojnë dëmin si debitorë solidarë nga Paragrafi (3) bëhet paragraf (4).

Neni 8

Në nenin 335 paragrafi (3), fjalja e parë ndryshohet si vijon: “Nëse aksionet të cilat janë fituar sipas paragrafit (1) të këtij neni nuk tjetërsohen dhe të njëjtat paraprakisht janë ofruar për shitje në afatin nga paragrafi (2) i këtij neni, por shitja nuk ka qenë e suksesshme, përkatësisht askush nuk është paraqitur për t'i blerë, atëherë aksionet të cilat janë fituar sipas paragrafit (1) të këtij neni, pa prolongim duhet të zhvleftësohen.”

Neni 9

Në nenin 384, paragrafi (7) dhe nenin 504, paragrafi (3) fjalët: “standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe”, shlyhen.

Neni 10

Pas nenit 415 shtohet seksion i ri “SEKSIONI 6-a Shërbimi i revizionit të brendshëm” dhe katër nene të reja 415-a, 415-b, 415-v dhe 415-g si vijojnë:

"Neni 415-a

(1) Organi mbikëqyrës i shoqërisë aksionare që është tregtar i madh në pajtim me dispozitat e këtij ligji, si dhe i shoqërisë, aksionet e së cilës kuotojnë në bursë përkatësisht shoqërisë e cila në pajtim me Ligjin për letra me vlerë është me obligime të posaçme për njoftim, obligohet që të organizojë shërbim për revizion të brendshëm, si njësi e pavarur organizative në shoqëri.

(2) Vendosjen organizative, të drejtat, përgjegjësitë dhe marrëdhëniet me njësitë e tjera organizative të shoqërisë, si dhe përgjegjësitë dhe kushtet për emërimin e udhëheqësit të shërbimit për revizion të brendshëm, i rregullon organi mbikëqyrës.

(3) Shërbimi për revizion të brendshëm bën revizion të vazhdueshëm dhe të plotë të ligjshmërisë, rregullshmërisë dhe azhurnitetit të punës së shoqërisë përmes:

1) vlerësimit të përputhshmërisë dhe efikasitetit të sistemeve për kontroll të brendshëm;

2) vlerësimit të zbatimit të politikave për menaxhim me rreziqet;

3) vlerësimit të strukturës të sistemit informativ;

4) ndjekjes së respektimit të rregullave, politikave dhe procedurave të shoqërisë.

5) kontrollit të saktësisë, besueshmërisë dhe informimit me kohë në pajtim me rregullat dhe

6) ndjekjes së respektimit të rregullave, politikave dhe procedurave të shoqërisë.

(4) Shërbimi për revizion të brendshëm i zbaton aktivitetet e veta, në pajtim me parimet dhe standardet për revizion të brendshëm dhe politikën dhe procedurat për punën e shërbimit.

(5) Personat e punësuar në shërbimin për revizion të brendshëm i kryejnë vetëm punët e shërbimit.

(6) Të punësuarit në shoqëri obligohen që personave të cilët janë të punësuar në shërbimin për revizion të brendshëm, t'u mundësojnë kontroll mbi dokumentacionin me të cilin disponojnë dhe t'ua japin të gjitha informatat e nevojshme.

Neni 415-b

(1) Shërbimi për revizion të brendshëm përgatit planin vjetor të punës, të cilin e miraton organi mbikëqyrës.

(2) Në planin nga paragrafi (1) i këtij neni, detyrimisht shënohet lënda e revizionit me përshkrim të përmbajtjes së revizionit të planifikuar në sfera të veçanta dhe orari i kontrolleve gjatë vitit, me kohëzgjatje të planifikuar për realizimin e kontrolleve.

Neni 415-v

(1) Shërbimi për revizion të brendshëm obligohet që për punën e vet të hartojë raport gjashtëmuor dhe vjetor dhe t'ia dorëzojë organit mbikëqyrës dhe organit udhëheqës.

(2) Raporti gjashtëmuor dhe vjetor nga paragrafi (1) i këtij neni, përmbajnë:

1) përshkrim të revizioneve të kryera për punën e shoqërisë;

2) vlerësim përputhshmërie dhe efikasiteti të sistemeve për kontroll të brendshëm;

3) konstatime dhe masa të propozuara të shërbimit për revizion të brendshëm dhe

4) vlerësim për zbatimin e masave të propozuara nga ana e shërbimit për revizion të brendshëm.

(3) Raporti vjetor nga paragrafi (1) i këtij neni, i përmban edhe:

1) vlerësimin e realizimit të qëllimeve të parashtruara me planin vjetor të punës;

2) vlerësimin e kohës së planifikuar për kontroll dhe devijimi eventual dhe

3) informacionet për aktivitetet e tjera të realizuara.

(4) Organi mbikëqyrës obligohet që t'ia dorëzojë raportin vjetor të shërbimit për revizion të brendshëm, kuvendit të shoqërisë.

Neni 415-g

Shërbimi për revizion të brendshëm obligohet që menjëherë t'i informojë organin mbikëqyrës dhe organin udhëheqës nëse gjatë kontrollit konstaton:

1) mosrespektim të standardeve për menaxhim me rreziqet pasi që ekziston mundësia për çrregullimin e likuiditetit ose solvencionit të shoqërisë dhe

2) se organi mbikëqyrës nuk i respekton rregullat dhe aktet e përgjithshme dhe procedurat e brendshme të shoqërisë.”

Neni 11

Në nenin 421 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:

“(6) Vendimi i ri për rritjen e kryegjësë themelore mund të miratohet vetëm nëse rritja paraprake e kryegjësë themelore është bërë dhe është regjistruar në regjistrin tregtar dhe te depozitari i letrave me vlerë.”

Neni 12

Në nenin 423 paragrafët (3), (4) dhe (5) shlyhen.

Neni 13

Në nenin 427 paragrafi (2) shlyhet.

Neni 14

Në nenin 439 paragrafi (2) ndryshohet, si vijon:

“Vendimi për rritjen e kryegjësë themelore me mjete të shoqërisë, doemos duhet të bazohet në llogarinë e fundit vjetore të reviduar nga revizor i autorizuar për të cilën revizioni ka shprehur mendim pa rezervë ose mendim me rezervë i cili nuk e vë në pikëpyetje objektivitetin e llogarisë vjetore si dhe të raportit vjetor për punën e shoqërisë në vitin afarist paraprak, të miratuara nga kuvendi.”

Neni 15

Në nenin 440 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

“(4) Përfitimi mund të shndërrohet në kryegjë themelore vetëm pasi që shoqëria të ndajë rezervë të përgjithshme të detyrueshme, në pajtim me nenin 485 të këtij neni.”

Neni 16

Në nenin 441 paragrafi (2) pika 1) ndryshohet, si vijon:

“1) llogari vjetore, e reviduar nga ana e revizorit të autorizuar për të cilën revizori ka shprehur mendim pa rezervë ose mendim me rezervë i cili nuk e vë në pyetje objektivitetin e llogarisë vjetore;”.

Pika 4) ndryshohet si vijon:

“4) deklaratë të nënshkruar nga kryetari i Këshillit të Drejtorëve, përkatësisht nga kryetari i Këshillit Udhëheqës me të cilën garanton se sipas llogarisë vjetore ose raportit financiar që është marrë si bazë për rritjen e kryegjësë themelore, për të cilën revizori i autorizuar ka shprehur mendim pa rezervë ose mendim me rezervë i cili nuk e vë në pikëpyetje objektivitetin e llogarisë vjetore, deri në ditën e dorëzimit të fletëparaqitjes për regjistrim në regjistrin tregtar të rritjes së kryegjësë themelore, nuk ka arrdhur deri të zvogëlimi i pronës së shoqërisë, e cila do të ishte pengesë për rritjen e kryegjësë themelore me mjetet e shoqërisë, nëse për rritjen do të vendosej në ditën e dorëzimit të fletëparaqitjes.”

Neni 17

Paragrafi 469 ndryshohet, si vijon:

(1) Secili tregtar obligohet që të mbajë kontabilitet, në mënyrë të përcaktuar me këtë ligj dhe me rregullat për kontabilitet dhe :

1) çdo tregtar i madh dhe i mesëm, tregtarët e përcaktuar me ligj si dhe tregtarët të cilët kryejnë veprimtari bankare, veprimtari të sigurimit, tregtarët të cilët kuotojnë në bursë si dhe tregtarët raportet financiare të të cilëve hyjnë në raportet e konsoliduara financiare të tregtarëve të përmendur paraprakisht, obligohen që të mbajnë kontabilitet në pajtim me standardet e miratuara ndërkombëtare për njoftim financiar, të botuara në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë” dhe

2) tregtarët tjerë obligohen që të mbajnë kontabilitet në pajtim me standardet ndërkombëtare për njoftim financiar, të subjekteve të vogla dhe të mesme.

(2) Standardet ndërkombëtare për njoftim financiar dhe standardet ndërkombëtare për njoftim financiar të subjekteve të vogla dhe të mesme, azhurnohen në bazë vjetore që të harmonizohen me standardet rrjedhëse, ashtu që plotësohen, ndryshohen ose miratohen nga ana e Këshillit për Standarde Ndërkombëtare të Kontabilitetit.

(3) Dispozitat e këtij ligji në lidhje me udhëheqjen e kontabilitetit, klasifikimit të tregtarëve, librave tregtarë, llogaritë vjetore dhe raportet financiare në mënyrë adekuate zbatohen edhe për personat juridikë me seli në Republikën e Maqedonisë, që kryejnë veprimtari të përcaktuar me Klasifikimin Nacional të Veprimtarisë, të cilët nuk llogariten si tregtarë në pajtim me këtë ligj dhe me rregulla të tjera, nëse me ligj tjetër nuk është përcaktuar ndryshe.

(4) Dispozitat e këtij ligji me të cilat është rregulluar udhëheqja e kontabilitetit, librave tregtarë dhe llogarive vjetor, zbatohen edhe për tregtarin individ dhe për personat tjerë fizikë të cilët kryejnë veprimtari, nëse me ligj tjetër nuk është përcaktuar ndryshe.

(5) Ministri i Financave do ta përcaktojë mënyrën e udhëheqjes të kontabilitetit nga paragrafi (1) i këtij neni, me rregulla të veçanta.

(6) Ministri i financave më për së afërmi i përcakton mënyrën dhe kushtet e dorëzimit të llogarisë vjetore në formë elektronike.”

Neni 18

Në nenin 470 paragrafi (5) pika 2) ndryshohet si vijon:

“2) të hyrat vjetore të jenë më të ulta se 2 000 000 euro në kundërvlerë me denarë, ose”.

Neni 19

Në nenin 476 paragrafi (2) fjalët: “paragrafët (2) dhe (3)”, zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (1) pika 1”.

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

“Llogaria vjetore përfshin bilanc të gjendjes dhe bilanc të suksesit dhe shënime sqaruese. Raportet financiare e përfshijnë bilancin e gjendjes dhe bilancin e suksesit, raportin për ndryshimet në kryegjë, raportin për qarkullim parash, politikat e zbatuara të kontabilitetit dhe shënime të tjera sqaruese të përgatitura në pajtim me Standardet ndërkombëtare për njoftim financiar nga neni 469, paragrafi (1), pika 1 të këtij ligji.”

Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:

“(6) Llogaria vjetore dhe raporti financiar të cilat kanë të bëjnë me vitin e njëjtë afarist dhe të cilat janë përgatitur në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe me rregullat e kontabilitetit, duhet të përmbajnë të dhëna identike për gjendjen e mjeteve, obligimeve, të ardhurave, shpenzimeve, kryegjësë dhe fitimit të realizuar përkatësisht humbjes së shoqërisë për vitin afarist.”

Paragrafët (6) dhe (7) bëhen paragrafë (7) dhe (8).

Neni 20

Në nenin 477 paragrafi (6) fjalët: “paragrafët (2) dhe (3)”, zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (1), pika 1”.

Neni 21

Në nenin 478 paragrafi (2) shlyhet.

Paragrafi (3) i cili bëhet paragraf (2), ndryshohet si vijon:

“(2) Shoqëria obligohet që të ketë mendim revizori të raporteve financiare, më së voni një muaj para mbajtjes së tubimit të bashkëpunarëve, përkatësisht kuvendit.”

Neni 22

Në nenin 479 paragrafi (5) fjala “mund” zëvendësohet me fjalët “obligohet”.

Neni 23

Paragrafi 481 ndryshohet si vijon:

"Për qëllimet e shpërndarjes të fitimit, tregtarët të cilët e udhëheqin kontabilitetin sipas nenit 469, paragrafi (1) i këtij ligji, e përcaktojnë rezultatit e tyre financiar në pajtim me standardet ndërkombëtare për njoftim financiar, standardet ndërkombëtare për njoftim financiar të subjekteve të vogla dhe të mesme, dhe në pajtim me këtë ligj."

Neni 24

Në nenin 489 paragrafin (1) fjalët: "të përcaktuara nga revizori i autorizuar i shoqërisë" zëvendësohen me fjalët: "të reviduara nga ana e revizorit të autorizuar".

Neni 25

Pas nenit 537 shtohet kreu i ri Kreu i dhjetë - a - Bashkimi tejkufitar me shoqëri nga Bashkimi Evropian dhe 14 nene të reja 537-a, 537-b, 537-v, 537-g, 537-d, 537-gj, 537-e, 537-zh, 537-z, 537-x, 537-i, 537-j, 537-k dhe 537-ll, si vijojnë:

Neni 537-a

Fushëveprimi i zbatimit

Dispozitat e këtij kreu zbatohen kur bëhet bashkim tejkufitar i shoqërive akcionare ose i shoqërive me përgjegjësi të kufizuar, të themeluara në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe të regjistruara në regjistrin tregtar (shoqëri maqedonase) me shoqëri në të cilat përgjegjësia e bashkëpronareve është e kufizuar, për të cilat zbatohet e drejta e shtetit tjetër anëtar të Bashkimit Evropian dhe kanë regjistruar seli, drejtori qëndrore ose vend kryesor për ushtrimin e veprimtarisë së tyre në vendin anëtar të Bashkimit Evropian (shoqëri të Bashkimit Evropian).

Neni 537-b

Nocioni

(1) Përveç nëse me këtë ligj nuk është përcaktuar ndryshe, bashkimi tejkufitar është procedua në të cilën:

1) një ose më shumë shoqëri bashkohen (shoqëri/të e/të cila/t bashkohet/en) me shoqëri tjetër (shoqëria e cila ndërmerr) me transfer të tërë pronës dhe të obligimeve të shoqërisë e cila bashkëngjitet, pa u realizuar likuidimi i saj në shkëmbim me emetimin e pjesëmarrjeve, aksioneve dhe letrave të tjera me vlerë nga kryegjësja themelore e shoqërisë që ndërmerr, të bashkëpronarët e shoqërisë që bashkëngjitet dhe nëse është i mundshëm dallimi në para i cili nuk tejkalon 10% nga vlera nominale, ose në mungesë të vlerës nominale 10% nga vlera e kontabilitetit të pjesëmarrjeve, aksione ose letra të tjera me vlerë të pranuar;

2) dy ose më shumë shoqëri bashkohen pa u realizuar likuidimi, me themelimin e një shoqërie të re-konsumator në të cilën kalon prona në tërësi dhe obligimet e shoqërive të cilat bashkohen, në shkëmbim me pjesëmarrjet, aksionet, përkatësisht letrat tjera me vlerë në kryegjënë themelore të shoqërisës re-konsumator dhe nëse është e mundur dallimi në para i cili nuk tejkalon 10% nga vlera nominale, ose në mungesë të vlerës nominale 10% nga vlerat e kontabilitetit të pjesëmarrjeve të zbatuara, aksioneve ose letrave të tjera me vlerë të pranuar dhe

3) bëhet bartje universale e pronës dhe obligimeve të një shoqërie pa u realizuar likuidimi i saj, në shoqëri e cila i ka të gjitha ose më së paku 90% nga të gjitha pjesëmarrjet, aksionet, përkatësisht letrat e saja me vlerë.

(2) Në procedurën për bashkim tejkufitar nga paragrafi (2) i këtij neni, doemos duhet të marrin pjesë së paku një shoqëri maqedonase dhe një shoqëri nga Bashkimi Evropian.

Neni 537-v

Dispozitat plotësuese që kanë të bëjnë me fushëveprimin e zbatimit të dispozitave për bashkim tejkufitar të shoqërive

(1) Dispozitat nga neni 537-b, paragrafi (1) i këtij ligji, zbatohen edhe në rast kur ligji i shtetit anëtar i cili zbatohet në shoqërinë e Bashkimit Evropian e cila në mënyrë tejkufitare bashkohet me shoqërinë maqedonase, mundëson që pagesa me para në dorë nga neni 537-b, paragrafi (1), pikat 1) dhe 2) të këtij ligji, të jetë më e madhe se 10% nga vlera nominale e pjesëmarrjeve, aksioneve, ose letrave me vlerë nga vlera që e përfaqësonë kapitalin e shoqërisë e cila rezulton nga bashkimi tejkufitar, ose nëse nuk kanë vlerë nominale atëherë më e madhe se 10% nga vlera e tyre e kontabilitetit.

(2) Dispozitat për bashkim tejkufitar të këtij ligji nuk zbatohen për kooperativa.

(3) Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për bashkimet tejkufitare të shoqërive për udhëheqje me fonde investuese, përkatësisht shoqërive të cilat bëjnë bashkim të mjeteve monetare të dedikuara për investime të grumbulluara nga persona juridikë ose fizikë të vendit ose të huaj përmes thirrjes publike ose ofertës private, përkatësisht të cilët punojnë në bazë të shpërndarjes së rrezikut dhe posedojnë pjesëmarrje të cilat me kërkesë të poseduesve përsëri blehen ose paguhen, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga aktiva i asaj shoqërie.

Neni 537-g

Kushtet tjera për bashkim tejkufitar

(1) Bashkimi tejkufitar me shoqëri e cila i përket shtetit i cili është anëtar i Bashkimit Evropian, është i mundshëm vetëm nëse me ligjin e shtetit anëtar të Bashkimit Evropian i cili vlen për atë shoqëri, lejohet bashkim tejkufitar sipas formave të shoqërive të cilat bashkohen.

(2) Organi kompetent mund ta kundërshtojë çdo bashkim tejkufitar, nëse ai është në kundërshtim me ligjet dhe rregullat tjera për mbrojtje të konkurrencës dhe interesit publik të përcaktuar me ligj.

(3) Nëse me ligj dhe me rregull tjetër për ndryshim të caktuar statutor kërkohet mendim paraprak ose leje nga organi kompetent, e njëjta është kusht për t'u zbatuar edhe procedura e bashkimit tejkufitar në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 537-d

Propozimi i përbashkët me kushtet për bashkim tejkufitar

(1) Organi udhëheqës i shoqërisë maqedonase që merr pjesë në bashkimin tejkufitar, gjithashtu edhe organet udhëheqëse të shoqërive të tjera të cilat marrin pjesë në bashkimin tejkufitar, miraton propozim të përbashkët me kushte për bashkim tejkufitar (në tekstin e mëlutjeshëm: Propozim me kushte).

(2) Propozimi me kushte nga paragrafi (1) i këtij neni, i përfshin të dhënat në vijim:

1) formën, firmën dhe selinë e regjistruar të shoqërive të cilat marrin pjesë në bashkim dhe të shoqërisë e cila krijohet me bashkimin tejkufitar;

2) raportin sipas të cilit bëhet shkëmbimi i pjesëmarrjeve, aksioneve përkatësisht letrave me vlerë në shoqërinë e cila rezulton nga bashkimi dhe shuma e cila do të paguhet me para në dorë, nëse ky është rast;

3) mënyrën e shpërndarjes së pjesëmarrjeve, aksioneve përkatësisht letrave me vlerë të cilat e përfaqësojnë kryegjënë themeloret të shoqërisë e cila rezulton nga bashkimi tejkufitar;

4) pasojat nga bashkimi tejkufitar për të punësuarit;

5) datën prej kur poseduesit e pjesëmarrjeve, letrave me vlerë ose aksioneve të cilat e përbëjnë kryegjënë themelore të shoqërisë e cila rezulton nga bashkimi tejkufitare, do të mund të realizojnë të drejtën e pjesëmarrjes në fitim duke i përfshirë edhe të gjitha rrethanat e posaçme të cilat janë me rëndësi për realizimin e kësaj të drejte;

6) datën prej kur transaksionet e shoqërive të cilat marrin pjesë në bashkim llogariten për qëllime të kontabilitetit, si transaksione të shoqërisë e cila rezulton nga bashkimi tejkufitar;

7) të drejtat ose kufizimet të cilat rezultojnë nga aksionet ose letrat tjera me vlerë në shoqërinë e cila rezulton nga bashkimi tejkufitar të cilat duhet t'u shpërndahen poseduesve të aksioneve ose të letrave tjera me vlerë në shoqërinë e cila bashkëngjitet, përkatësisht bashkohet, ndërsa të cilat japin të drejta të veçanta, imponojnë kufizime ose parashohin masa të tjera të cilat i prekin të njëjtit;

8) çdo përshtatshmëri të veçantë e cila u jepet revizorëve të cilët e shqyrtojnë propozimin me kushtet për bashkim tejkufitar, anëtarit të organit udhëheqës ose organit të mbikëqyrjes, përkatësisht kontrollorit të shoqërive të cilat marrin pjesë në bashkim;

9) statutin përkatësisht marrëveshjen e shoqërisë e cila rezulton nga bashkimi tejkufitar;

10) informatën për procedurat në pajtim me të cilat të punësuarit do të marrin pjesë në udhëheqjen e shoqërisë;

11) informatën për vlerësimin e pronës dhe obligimeve të cilat transferohen në shoqërinë e cila rezulton nga bashkimi tejkufitare dhe

12) datat e llogarive të cilat janë shfrytëzuar për përgatitjen e propozimit me kushte për bashkim tejkufitar në secilën nga shoqëritë të cilat bashkohen.

(3) Propozimi me kushtet krahas të dhënave nga paragrafi (1) i këtij neni, mund të përmbajë edhe disa nga të dhënat e përcaktuara me nenin 520, paragrafi (2) i këtij ligji.

(4) Në rast të bashkimit tejkufitar me shoqëri në të cilën të gjitha aksionet i ka shoqëria e cila ndërmerr, propozimi me kushtet është e domosdoshme që t'i përmbajë të dhënat nga paragrafi (2), pikat 2, 3 dhe 5 të këtij neni.

Neni 537-gj

Publikimi i propozimit me kushtet për bashkim tejkufitar

(1) Propozimi me kushtet e shoqërisë maqedonase, publikohet në internet faqen zyrtare të Regjistrisë Qendror, në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" dhe në ueb faqen e shoqërisë nëse ka të atillë, më së voni një muaj para ditës së mbledhjes të këshillit të bashkëpronarëve, përkatësisht të seancës së kuvendit të shoqërisë në të cilat do të vendoset nëse do të pranohet ose refuzohet propozimi me kushtet.

(2) Krahas propozimit me kushte, shoqëria nga paragrafi (1) i këtij neni, obligohet që t'i publikojë edhe të dhënat në vijim:

1) formën, emrin dhe selinë e regjistruar të çdo shoqërie e cila merr pjesë në bashkim;

2) regjistrin në të cilin është regjistruar secila nga shoqëritë të cilat bashkohen dhe numri i regjistrimit të regjistrisë tyre dhe

3) për çdo shoqëri e cila merr pjesë në bashkim publikohet kushtet sipas të cilave bashkëpronarët pakicë i realizojnë të drejtat e veta, plotësimi i obligimeve ndaj kreditorëve dhe adresa ku mund të merret informatë e plotë dhe falas për të njëjtën.

(3) Regjistri Qendror i lëshon vërtetim shoqërisë se është bërë publikimi në ueb faqen e tij në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni. Harxhimet për publikim i bart shoqëria dhe ato nuk mund të jenë më të larta se harxhimet administrative të Regjistrisë Qendror për publikimin e të njëjtave.

Neni 537-e

Raporti për bashkim tejkufitar i organit udhëheqës

(1) Organi udhëheqës i shoqërisë maqedonase e cila bashkohet tejkufirit, krahas propozimit me kushtet përpilon edhe raport për bashkim tejkufitar në të cilin sqarohen dhe arsyetohen aspektet juridike dhe ekonomike të bashkimit tejkufitar dhe sqarohen pasojat dhe ndikimi i atij bashkimi ndaj bashkëpronarëve, kreditorëve dhe të punësuarve.

(2) Raporti nga paragrafi (1) i këtij neni vihet në shqyrtim të bashkëpronarëve dhe të punësuarve personalisht ose të përfaqësuesve të tyre nëse i ka, dhe publikohet në internet faqen e shoqërisë nëse ka të atillë, në afat i cili nuk mund të jetë më i shkurtër se një muaj para datës së mbajtjes së mbledhjes së këshillit të bashkëpronarëve përkatësisht mbajtjes së seancës së kuvendit të shoqërisë, në të cilën do të vendoset për pranimin ose refuzimin e propozimit me kushtet.

(3) Nëse shoqëria nga paragrafi (1) i këtij neni, gjatë kohës derisa zgjat afati nga paragrafi (2) i këtij neni merr mendim nga përfaqësuesit e të punësuarve të vet ose kur nuk ka të atillë mendim nga ndonjë i punësuar, me raportit do t'i parashtrijë edhe ato mendime.

Neni 537-zh

Raport i revizorit të autorizuar për propozim me kushtet

(1) Propozimi me kushtet detyrimisht kontrollohet nga një ose më shumë revizorë të autorizuar i/të cili/ët për atë përgatit/in raport. Revizorët e autorizuar emërohen nga organi i mbikëqyrjes i shoqërisë maqedonase e cila merr pjesë në bashkimin tejkufitar.

(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, me propozim ose në bazë të vendimit të përbashkët nga organet drejtuese të të gjitha shoqërive të cilat marrin pjesë në bashkim, gjykata mund të emërojë revizor/ë i/të cili/ët do t'i bëj/në revizion propozimit me kushtet të të gjitha shoqëritë të cilat bashkohen në mënyrë tejkufitare. Organet e udhëheqjes të secilët nga shoqëritë që marrin pjesë në bashkimin tejkufitar mund të emërojnë një ose më shumë revizorë të përbashkët ose persona të tjerë profesional në pajtim me ligjet e ndonjërit prej vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në të cilin bën pjesë ndonjëra nga shoqëritë, të cilat do t'i shqyrtojnë propozimet me kushte të secilës nga shoqëritë dhe do të përgatisin një raport përmbljedhës për të gjitha shoqëritë.

(3) Analizën e propozimit me kushtet nuk është e domosdoshme ta kontrolloj/në revizori/ë nëse ashtu vendosin të gjithë bashkëpronarët, përkatësisht aksionarët në secilën nga shoqëritë që marrin pjesë në bashkimin tejkufitar.

(4) Raporti për revizionin e kryer të propozimit me kushtet, doemos duhet ta përmbajë mendimin e revizorëve për atë se a është e drejtë dhe e arsyeshme raporti i aksioneve përkatësisht pjesëmarrjeve. Në deklaratë revizorët doemos duhet të theksojnë:

1) çfarë metode, përkatësisht metoda janë përdorur për ta vlerësuar raportin e propozuar në shkëmbimin e aksioneve, përkatësisht pjesëmarrjeve;

2) nëse metoda e shfrytëzuar, përkatësisht metodat janë adekuate për shkëmbim dhe çfarë raporti i shkëmbimit do të ishte krijuar me përdorimin e metodave të ndryshme dhe cila është vlefshmëria relative e secilës nga metodat të cilat janë shfrytëzuar gjatë përcaktimit të raportit të shkëmbimit dhe

3) cilat rrethana vështirësuese, nëse ka pasur, janë paraqitur gjatë vlerësimit dhe gjatë realizimit të revizionit.

(5) Secili nga revizorët e autorizuar ka të drejtë që të kërkojë nga organet udhëheqëse, që t'i dorëzojnë informata dhe dokumente të nevojshme për revizionin e propozimit me kushtet.

(6) Raportin nga paragrafi (4) i këtij neni, revizori ia dorëzon shoqërisë e cila e vë në shqyrtim të bashkëpronarëve dhe të punësuarve personalisht, ose të përfaqësuesve të tyre nëse ka, në afat i cili nuk mund të jetë më i shkurtër se një muaj para datës së mbajtjes së mbledhjes së Këshillit të Bashkëpronarëve përkatësisht mbajtjes së seancës së Kuvendit të Shoqërisë në të cilën do të vendoset për pranimin ose refuzimin e propozimit me kushtet.

Neni 537-z

Marrja e vendimit për lejim të propozimit me kushtet

(1) Në seancën e Kuvendit të Shoqërisë, përkatësisht të mbledhjes së tubimit të bashkëpronarëve të thirrur në mënyrë siç është e përcaktuar me këtë ligj, pasi që do ta shqyrtojnë raportin nga neni 537-e dhe raportin nga neni 537-zh të këtij ligji, aksionarët, përkatësisht bashkëpronarët marrin vendim për miratim ose refuzim të propozimit me kushtet për bashkim tejkufitar.

(2) Propozimi me kushtet bëhen të plotfuqishme pasi që tubimi i bashkëpronarëve, përkatësisht kuvendi i të gjithë shoqërive që marrin pjesë në bashkimin tejkufitar do të marrë vendim për bashkimin e tyre.

(3) Vendimi nga paragrafi (2) i këtij neni për miratim të propozimit me kushtet merret me shumicën e cila është e nevojshme për vendim të ndryshimit të marrëveshjes për shoqërinë, përkatësisht statutin e shoqërisë në pajtim me këtë ligj, me marrëveshjen përkatësisht statutin e shoqërisë.

(4) Vendimi nga paragrafi (2) i këtij neni, konsiderohet si vendim për bashkim tejkufitar.

(5) Bashkëpronarët, përkatësisht aksionarët bashkë me vendimin për bashkim tejkufitar nga paragrafi (2) i këtij neni, njëkohësisht marrin edhe vendim për ndryshim të marrëveshjes për shoqërinë, përkatësisht për ndryshimin e statutit, përkatësisht vendim për miratimin e marrëveshjes përkatësisht statutit për shoqërinë e cila rezulton nga bashkimi tejkufitar.

(6) Në mbledhjen e tubimit të bashkëpronarëve, përkatësisht në seancën e kuvendit në të cilën është marrë vendimi nga paragrafi (2) i këtij neni, mbahet procesverbal nga ana e noterit i cili pas mbarimit të mbledhjes përkatësisht seancës e vërteton procesverbalin dhe vendimin nga paragrafi (2) i këtij neni.

(7) Lejimi i bashkimit tejkufitar në mbledhjen e tubimit të bashkëpronarëve, përkatësisht në seancën e kuvendit nuk është i nevojshëm në shoqërinë e cila ndërmerr në bashkimin tejkufitar nëse janë plotësuar kushtet në vijim:

1) shoqëria e cila ndërmerr e ka kryer publikimin në pajtim me nenin 537-d të këtij ligji së paku një muaj para datës në të cilën është dashur të mbahet mbledhja e Këshillit të Bashkëpronarëve, përkatësisht seanca e Kuvendit të Shoqërisë e cila bashkohet dhe e cila duhet të vendosë për pranimin e propozimit me kushtet për bashkim tejkufitar dhe

2) së paku një muaj para datës nga pika 1 e këtij paragrafi, të gjithë bashkëpronarëve në shoqëritë të cilat bashkohen u është mundësuar t'i shqyrtojnë dokumentet në vijim:

- propozimin me kushtet e bashkimit tejkufitare,
- llogaritë vjetore dhe raportet financiare vjetore të shoqërive, të cilat bëjnë bashkim tejkufitar për tre vitet e fundit,

- llogarinë vjetore të shoqërisë duke e përfshirë afatin i cili është përcaktuar në propozimin me kushtet, por i cili nuk mund të jetë më i shkurtër se tre muaj nga dita e miratimit të propozimit me kushtet në rast kur llogaria vjetore për vitin e fundit afarist nuk është më e vjetër se gjashtë muaj dhe

- raportin nga neni 537-e dhe raportin nga neni 537-zh të këtij ligji.

(8) Pas marrjes së vendimit për lejim të propozimit me kushte për bashkim tejkufitar, shoqëria tregtare e cila bashkohet, Regjistrin Qendror i parashtrohet kërkesë për

lëshim të vërtetimit për parabashkim të shoqërisë tregtare dhe me kërkesë do t'i paraqesë të gjitha aktet dhe dokumentet me informatën për veprimet e ndërmarra të cilat i paraprijnë bashkimit.

(9) Regjistri Qendror e lëshon vërtetimin nga paragrafi (8) i këtij neni, në afat prej tre ditësh nga dita kur është pranuar dokumentacioni i kompletuar së bashku me kërkesën.

(10) Në rast kur ligji i vendit anëtar të Bashkimit Evropian, i cili zbatohet në shoqërinë e cila bën bashkim tejkufitar me shoqëri maqedonase nuk ka të përcaktuar procedurë për mbikëqyrje dhe ndryshim të raportit për shkëmbim të aksioneve, pjesëmarrjeve ose letrave të tjera me vlerë, ose nuk ka përcaktuar procedurë për kompensim të aksionarëve pakicë përkatësisht bashkëpronarëve, të cilët janë deklaruar se nuk dëshirojnë që për aksionet ose pjesëmarrjet e tyre në shoqëritë të cilat bashkohen tejkufirit të ndërmarin aksione, pjesëmarrje dhe letra të tjera me vlerë në shoqërinë e cila ndërmerr, përkatësisht në shoqërinë e re -shfrytëzues, dispozitat e nenit 531 ose të nenit 535 të këtij ligji, do të zbatohen në shoqërinë maqedonase e cila ndërmerr, përkatësisht e cila bëhet shoqëri e re shfrytëzuese me bashkim tejkufitar, vetëm nëse shoqëritë tjera të cilat bashkohen me të, gjatë marrjes së vendimit për bashkim tejkufitar nga paragrafi (2) i këtij neni, pa hamendje janë pajtuar me mundësinë që aksionarët, përkatësisht bashkëpronarët në shoqërinë maqedonase të ngrejne procedurë para gjykatës, në pajtim me dispozitat e nenit 531 ose nenit 535 të këtij ligji.

(11) Në rast kur është parashtuar propozim gjykatës në pajtim me nenin 531 ose nenin 535 të këtij ligji, Regjistri Qendror mund ta lëshojë vërtetimin për parabashkim me vërejtje se procedura për realizimin e të drejtave nga neni 531 ose neni 535 të këtij ligji, është në vijim. Vendimi i cili do të merret në procedurë për zbatim të nenit 531 ose nenit 535 të këtij ligji, është i obligueshëm për shoqërinë e cila do të rezultojë nga bashkimi tejkufitar, si dhe për të gjithë bashkëpronarët e saj.

(12) Për të drejtat e bashkëpronarëve, përkatësisht aksionarëve dhe të raportit për shkëmbim të pjesëmarrjeve, aksioneve ose letrave të tjera me vlerë, zbatohen dispozitat e nenit 531 ose të nenit 535 të këtij ligji.

Neni 537-x

Përcaktimi gjyqësor i ligjshmërisë së bashkimit tejkufitar

(1) Gjykata e përcakton ligjshmërinë e bashkimit tejkufitar të shoqërive, në pajtim me dispozitat e këtij ligji në procedurë urgjente.

(2) Organi udhëheqës i shoqërisë maqedonase i parashtrohet kërkesë për ligjshmërinë e bashkimit tejkufitare, gjykatës kompetente sipas vendit të regjistrimit të selisë së saj në afat prej gjashtë muajsh nga dita e lëshimit të vërtetimit nga neni 537-z paragrafi (9) i këtij ligji.

(3) Krahas kërkesës dhe vërtetimit nga paragrafi (2) i këtij neni, organi udhëheqës i shoqërisë maqedonase, gjykatës ia dorëzon edhe propozimin me kushtet, raportin nga neni 537-e, raportin nga neni 537-zh përveç kur i atillë, në pajtim me nenin 537-zh paragrafi (3) i këtij ligji, nuk është përgatitur, vërtetimi nga neni 537-gj paragrafi (3), procesverbalin nga neni 537-z paragrafi (6), vërtetimi për parabashkim nga neni 537-x paragrafi (9) i këtij ligji, si dhe dokumente tjera me rëndësi për bashkimin tejkufitare, të cilat me kërkesë të gjykatës duhet t'i dorëzohen nga shoqëria.

(4) Gjykata pas shqyrtimit të veprimeve dhe dokumenteve të ndërmarra nga paragrafi (3) i këtij neni, merr vendim me të cilin përcakton se veprimet për bashkim tejkufitar të shoqërisë nga paragrafi (1) i këtij neni, janë zbatuar në mënyrë ligjore dhe se propozimi me kushtet janë miratuar nën kushte të njëjta në të gjitha shoqëritë.

Neni 537-i

Regjistrimi në regjistrin tregtar të shoqërisë nga bashkimi tejkufitar i realizuar

(1) Organi udhëheqës në shoqërinë e cila pas realizimit të bashkimit tejkufitar do të ketë seli në Republikën e Maqedonisë, i parashtron fletëparaqitje për regjistrim në regjistrin tregtar Regjistrin Qendror në pajtim me dispozitat e këtij ligji, Ligjit për sistem njësportel dhe për udhëheqjen e regjistrin tregtar dhe regjistrin të personave të tjerë juridikë dhe rregullat për sistem njësportel.

(2) Regjistrin Qendror lëshon aktvendim për regjistrim në bazë të fletëparaqitjes së dorëzuar nga paragrafi (1) i këtij neni, pasi që vendimi i gjykatës nga neni 537-x paragrafi (4) i këtij ligji, është bërë i plotfuqishëm.

(3) Së bashku me fletëparaqitjen, organi udhëheqës i deponon edhe dokumentet në vijim:

1) kopjen e propozimit me kushte nga neni 537-d të këtij ligji;

2) raportin nga neni 537-e paragrafi (1) i këtij ligji;

3) raportin nga neni 537-zh, paragrafi (1) i këtij ligji përveç kur i atillë nuk kërkohet në pajtim me nenin 537-zh, paragrafi (3);

4) procesverbalin nga neni 537-z, paragrafi (6) i këtij ligji;

5) aktvendimin e gjykatës nga neni 537-x paragrafi (4) i këtij ligji;

6) marrëveshjen për shoqërinë, përkatësisht statutin dhe ku ky është rast dhe kopje nga ndryshimi i marrëveshjes për shoqërinë, përkatësisht ndryshimi i statutit dhe nga vendimi për miratimin e tyre në pajtim me 537-z, paragrafi (5) i këtij ligji, me tekst të pastruar të marrëveshjes, përkatësisht statutin të shoqërisë;

7) listën e të punësuarve të cilët kalojnë në shoqërinë që ndërmerr ose në shoqërinë e re-shfrytëzuese;

8) lejen nga organi shtetëror, përkatësisht nga organi tjetër kompetent nëse kjo është përcaktuar me ligj në pajtim me nenin 537-g paragrafi (3) i këtij ligji;

9) deklaratën e udhëheqësit, përkatësisht anëtarëve të organeve udhëheqëse të shoqërisë sipas nenit 32, paragrafi (3) i këtij ligji dhe

10) vendimin për zgjedhje të udhëheqësit, anëtarëve të organit udhëheqës dhe anëtarëve të organit mbikëqyrës kur nuk janë të emëruar me statutin, përkatësisht marrëveshjen për shoqërinë.

(4) Të gjitha pasojat juridike nga bashkimi tejkufitar, krijohen nga momenti kur Regjistrin Qendror do ta lëshojë aktvendimin për regjistrim nga paragrafi (2) i këtij neni.

(5) Regjistrin Qendror gjatë lëshimit të aktvendimit për regjistrim nga paragrafi (2) i këtij neni, e shlyen nga regjistrin shoqërinë maqedonase e cila do të pushojë të ekzistojë për shkak të bashkëngjitjes së saj, përkatësisht bashkimit me shoqërinë e cila rezulton nga bashkimi tejkufitar.

(6) Shoqëria e cila ka rezultuar nga bashkimi tejkufitar dhe është regjistruar në regjistrin tregtar në pajtim me dispozitat e këtij neni, nuk mund të shpallet e pavlefshme. Pas regjistrimit në regjistrin tregtar, mangësitël në procedurën e bashkimit tejkufitar nuk ndikojnë në plotfuqimshërinë e atij bashkimi, ndërsa të njëjtat mund t'i paraqiten organeve kompetente, në pajtim me dispozitat nga nenet 529, 530, 531 dhe 535 të këtij ligji.

Neni 537-j

Regjistrimi në regjistër

Regjistrin Qendror menjëherë e informon regjistrin e vendit anëtar të Bashkimit Evropian ku janë të regjistruara shoqëritë të cilat bashkohen, për çdo regjistrim të shoqërisë e cila rezulton me bashkimin tejkufitar, për shkak të zbatimit të shlyrjes të regjistrimit të vjetër në ato regjistra

Neni 537-k

Pasojat nga bashkimi tejkufitar

(1) Bashkimi tejkufitar nga neni 537-b, paragrafi (1), pikat 1 dhe 3 të këtij ligji, i ka pasojat juridike në vijim, pas subjektivitetit juridik të shoqërive të cilat kanë marrë pjesë në atë bashkim nga momenti kur Regjistrin Qendror do ta lëshojë aktvendimin për regjistrim nga neni 537-i, paragrafi (2) i këtij ligji:

1) tërë prona, të drejtat dhe obligimet e shoqërisë së bashkuar transferohen në shoqërinë e cila ndërmerr;

2) bashkpronarët, përkatësisht aksionarët e shoqërisë e cila bashkohet bëhen aksionarë, përkatësisht bashkëpronarë në shoqërinë e cila ndërmerr dhe

3) shoqëria e bashkuar pushon të ekzistojë.

(2) Bashkimi tejkufitar nga neni 537-b, paragrafi (1), pika 2 e këtij ligji, i ka pasojat juridike në vijim pas subjektivitetit juridik të shoqërive të cilat kanë marrë pjesë në atë bashkim, nga momenti kur Regjistrin Qendror do ta lëshojë aktvendimin për regjistrim nga neni 537-i, paragrafi (2) i këtij ligji:

1) prona, të drejtat dhe obligimet e shoqërive të cilat bashkohen i transferohen shoqërisë së re - shfrytëzues;

2) bashkpronarët, përkatësisht aksionarët e shoqërive të cilat bashkangjiten bëhen aksionarë, përkatësisht bashkëpronarë në shoqërinë e re-shfrytëzues dhe

3) shoqëritë të cilat bashkohen pushojnë të ekzistojnë.

(3) Të drejtat dhe obligimet të cilat i kanë shoqëritë të cilat marrin pjesë në bashkim tejkufitar dhe të cilat janë krijuar në bazë të marrëveshjeve ekzistuese për punë, ose marrëdhënieve të punës të cilat janë themeluar dhe ekzistojnë deri në momentin e lëshimit të aktvendimit për regjistrim nga neni 537-i paragrafi (2) i këtij ligji, transferohen në shoqërine e cila ka rezultuar nga bashkimi tejkufitar.

(4) Aksionet e shoqërisë e cila ndërmerr nuk mund të shkëmbehen me aksionet e shoqërisë e cila bashkangjitet, kur ato i posedon shoqëria e cila ndërmerr ose cילו person tjetër i cili paraqitet në emër të vet, por në llogari të shoqërisë e cila ndërmerr.

Neni 537-ll

Kushtet e veçanta të bashkimi tejkufitar

(1) Gjatë bashkimit tejkufitar kur shoqëria e cila ndërmerr njëkohësisht i posedon të gjitha aksionet dhe letrat e tjera me vlerë, të cilat i japin të drejtë vote në kuvendin e shoqërisë e cila i bashkëngjitet asaj, dispozitat nga nenet 537-d, paragrafi (2), pikat 2, 3 dhe 6, 537-zh dhe 537-k, paragrafi (1), pika 2 të këtij ligji, nuk zbatohen.

(2) Dispozitat nga neni 537-z, paragrafi (1) i këtij ligji, nuk do të zbatohet për shoqërinë/të e/të cila/t bashkëngjitet/en nëse shoqëria e cila ndërmerr njëkohësisht i posedon të gjitha aksionet dhe letrat e tjera me vlerë, të cilat japin të drejtë vote në kuvendin e asaj/atyre shoqërie/ve."

Neni 26

Pas nenit 605 shtohet neni i ri 605-a, si vijon:

Neni 605-a

(1) Gjobë në shumë prej 2 500 deri 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje shoqërisë, nëse aksionet e fituara në pajtim me nenin 335 paragrafi (1) i këtij ligji, paraprakisht nuk kanë qenë të ofruara për shitje në afatin nga neni 335 paragrafi (2) të këtij ligji.

(2) Gjobë në shumë prej 2 500 deri 5 000 euro në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje edhe personit përgjegjës në shoqërinë nga paragrafi (1) i këtij neni.

Neni 27

Gjobë në shumë prej 2 500 deri 5 000 euro në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje shoqërisë e cila nuk do të organizojë shërbim për revizion të brenshëm si njësi e pavarur organizative në shoqëri, në pajtim me nenin 10 të këtij ligji me të cilin shtohet seksion i ri "SEKSIONI 6-a Shërbimi për Revizion të Brendshëm" dhe katër nene të reja 415-a, 415-b, 415-v dhe 415-g.

Gjobë në shumë prej 2 500 deri 5 000 euro në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje edhe çdo anëtar i të organit mbikëqyrës të shoqërisë, nëse nuk ka marrë vendim me të cilin është organizuar shërbimi i brenshëm organizativ për revizion të brenshëm si njësi e pavarur organizative në shoqëri, në pajtim me nenin 10 të këtij ligji me të cilin shtohet seksion i ri "SEKSIONI 6-a Shërbimi për Revizion të Brendshëm" dhe katër nene të reja 415-a, 415-b, 415-v dhe 415-g.

Neni 28

Rregullat nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 90 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 29

Dispozitat nga neni 1 paragrafi (2) i këtij ligji, me të cilin ndryshohet neni 29 paragrafi (6), për parashtrim të deklarates në formë elektronike nëpërmjet sistemit njësportel do të zbatohen nga dita kur Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë do të fillojë ta zbatojë nënshkrimin elektronik nëpërmjet sistemit njësportel në pajtim me Ligjin për të dhëna në formë elektronike dhe nënshkrim elektronik dhe rregullat për sistemin njësportel.

Dispozitat e nenit 2 të këtij ligji me të cilin shtohen dy nene të reja 29-a dhe 29-b, do të zbatohen nga dita kur Regjistri Qendror do ta lëshojë në funksion sistemin elektronik për udhëheqjen e regjistrit të personave të cilët nuk mund të themelojnë dhe të udhëheqin me shoqëri tregtare në Republikën e Maqedonisë.

Neni 30

Dispozitat nga neni 17 të këtij ligji me të cilat ndryshohet neni 469, të cilat kanë të bëjnë me zbatimin e standardeve ndërkombëtare për njoftim financiar të subjekteve të vogla dhe të mesme do të zbatohen pas publikimit të standardeve ndërkombëtare për njoftim financiar të subjekteve të vogla dhe të mëdha në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Deri në publikimin e standardeve për njoftim financiar të subjekteve të vogla dhe të mesme, tregtarët nga neni 469 paragrafi (1) pika 2 të këtij ligji, obligohen që të mbajnë kontabilitet në pajtim me këtë ligj dhe me parimet për kontabilitet të miratuara në bazë të këtij ligji."

Neni 31

Dispozitat e nenit 10 të këtij ligji me të cilin shtohet seksion i ri "SEKSIONI 6-a Shërbimi për Revizion të Brendshëm" dhe katër nene të reja 415-a, 415-b, 415-v dhe 415-g, do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2011.

Neni 32

Dispozitat e nenit 5 të këtij ligji me të cilin ndryshohet neni 284, paragrafi (1) për lëshimin e obligacioneve të cilat sigurojnë të drejtë për përparësi të blerjes së aksioneve të cilat shoqëria i emeton, do të fillojnë të zbatohen nga dita kur Republika e Maqedonisë do të fitojë status të anëtarit fuqiplotë në Bashkimin Evropian.

Neni 33

Dispozitat e nenit 434 të këtij ligji për realizimin e të drejtës së përparësisë nga ana e aksionarëve gjatë rritjes me kusht të kryegjësë themelore, do të fillojnë të zbatohen nga dita kur Republika e Maqedonisë do të fitojë status të anëtarit fuqiplotë në Bashkimin Evropian.

Neni 34

Dispozitat e nenit 25 të këtij ligji me të cilat rregullohet bashkimi tejkufitar me shoqëri nga Bashkimi Evropian, do të fillojnë të zbatohen nga dita kur Republika e Maqedonisë do të fitojë status të anëtarit fuqiplotë në Bashkimin Evropian.

Neni 35

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

899.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за животната средина, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 април 2010 година.

Бр. 07-1565/1
7 април 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 1

Во Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ број 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008 и 83/2009), во членот 5 став (1) точка 4 зборовите: „Регистарот на загадувачки материји и супстанции и нивните карактеристики“ се заменуваат со зборовите: „Регистарот за испуштање и пренесување на загадувачи“.

Во точката 9 зборот „Информативен“ се заменува со зборовите: „Национален информативен“.

Точката 10 се менува и гласи:

„10. Регистарот за испуштање и пренесување на загадувачи е збир на податоци за изворот, видот, количината, начинот и местото на испуштање, пренесување и одлагање на загадувачките материји и супстанции и отпадот во медиумите на животната средина.“.

По точката 10 се додаваат две нови точки 10-а и 10-б, кои гласат:

„10-а. “Национална листа на показатели“ е приказ на показатели за состојбата со животната средина со кои се пропишува временската динамика на собирање на податоците, форматот, изворот и начинот на проток и размена на податоците;

10-б. “Информации од областа на животната средина“ е секаков тип на информации во пишана, визуелна, електронска или друг вид на материјална форма согласно со членот 51 од овој закон;“.

По точката 34 се додаваат две нови точки 34-а и 34-б, кои гласат: